



240 Литри
максимум 110 кг
Ве молиме фрлајте
само паковања
празни во жолта
канта

Жолта Канта

**Синтетички материјали/
метални конзерви/мешано
од тетрапак и слични**

Пластика шишиња од синтетика од туба
од паста за заби, шампони, детергенти,
омекшивачи козметика

Картони од синтетички материјал

Тетрапак Млеко Сокови разен,тачни од
кисело млеко, маргарин фолија,
паковања од полиестер, морска пена

Конзерви и тапи од флаши

Конзерви од метал и капази

Пакувања од

Бисквити, чоколада, гуми за жвакање
цигари, замрзната храна, кафе, чај

Вакумирани паковки од

Виршли кашкавал маргарин и слични

Разно

Штрафови, шајки, метални парчиња
жица, пластика разна од сокови и други



120 Литри
максимум 60 кг

Био Канта зелена

Био и еколошки отпад

Кујнски отпад

Разен зеленчук и овошје и слично,
остатоци од јаденја манџи, риба
виршли, чај, кафе – кафе филтери,
јајце кори од јајце, кори од овошје
лимон, јаболко, банана, ананас, кори
од ораси лечник и слично

Хартија

Прлави весници со храна, кујнски
паломы, салветки

Отпад од домашни миленичиња

Храна, отпадоци од кафези, коса
влакна, пердуви, струготини од дрво

Отпад од двор

Кастрени гранки од цвеќе и грмушки,
трева и жива ограда, зеленило, делови
од цвеќе и ѓубрива за цвеќе

Друго

Пепел од дрво



240 Литри
максимум 110 кг

Плава Канта

Канта за Хартија

Хартија и Картон

Весници, списанија, картонски кутии,
книги, каталози, тетратки за вежбање,
кутии, хартија за пишување, украсни
кутии за подарок, рекламен материјал,
картони, секаков вид хартија мали
парчиња (на пример. Пликови и други
видови)



120 Литри
максимум 60 кг

Црна Канта

друг вид отпад

Разновиден отпад

Стари лекови и хигиенски препарати

Паломы, паломы од болни лица,
влошки, завои, сунгери, кондоми,
памук, памучни производи, гумени
ракавици, четка за заби, жилети

Стакло

Стакла, оптички стакла–наочари,
сијалици, флаши–шишиња

Кујнски прибор

Глина, порцелан, керамика, запалка–
упаљач, козметика, термос

Текстил

Чорапи и хеланки од перлон, облека
од штоф и кожа, крпи за бришење

Забава и податочни уреди

Музички и видео касети, дискети

Друго

Тапети, материјал за машини, кеси од
правосмукалка, филтри од аспиратор,
цигари и пепел, копир хартија,
фотографии и негативи, пенкала,
фломастери, восок–свеќа, кумур

Совет и информативен материјал

Joe Möller: 04941 / 16 7003

Gudrun Vogel: 04941 / 16 7002

E-Mail: jmoeller@landkreis-aurich.de